

Монте Негро се подготвува да ја реши дилемата за некогашниот премиер, Мило Ѓукановиќ, кому поради голем шверц на цигари, би требало да му се суди во Италија. Меѓутоа, во официјална Подгорица не постои политичка и јавна црногорска волја на Мило да му се суди надвор од земјата.

Тутунските босови во Македонија ги делеле парите со политичките моќници, кои, мижеле пред црните бизниси на олигарсите, но ги заборавиле националните интереси на македонскиот народ, кој сигурно нема да плаче ако се раздели од нив.

Во Белград почна апсењето на "тутунската мафија" на Станко Суботиќ-Цане, кој негувал блиски врски и со луѓето на Милошевиќ, со лица од ДОС, како и со фамилијата на Ѓукановиќ.



НАЈГОЛЕМИОТ ЦРНОГОРЕЦ, МИЛО ЃУКАНОВИЌ НЕМА ДА БИДЕ ПРЕДАДЕН ОД САМИТЕ ЦРНОГОРЦИ

СЕ ЧИСТАТ "ЌУМ ЛИДЕРИ "ТУТ

вите реакции на официјална Подгорица, не постои политичка, но и јавна црногорска волја на Мило да му се суди во странство. Црногорците нема да дозволат нивниот херој, нивниот "Његош X" да биде предаден на италијанските карабињери, бидејќи Ѓукановиќ ниту во еден момент не ги згази националните и државничките интереси. Тој сам ја спечали независноста на Црна Гора. Тој им го врати националното достоинство, кое им беше одземено на почетокот од XX век, а во однос на Белград, седиштето на Његошевата династија - Цетиње стана паланка, односно село на опашката на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците.

ПЕРФЕКТНА СТРУКТУРА

Во контекст на ова, го сместуваме и Скопје, затоа што мечката ни тропа на врата. Според сегашната политичка констелација на условите, само двајца можат да бидат на тапет, а тоа се премиерот Никола Груевски и претседателот Бранко Црвенковски. Но, "јамката е обезбедена" само за една личност. Ако Мило Ѓукановиќ падне, тогаш се знае против кого се насочени сите комплексни активности на меѓународните геостратешки стратегии.

Новинарот на италијанската агенција "Анса", експерт кој со години го истражува меѓународниот шверц на цигари преку Црна Гора, Роберто Буонавоља, изјави дека обвинителниот акт против Мило Ѓукановиќ и десет други осомничени лица, ќе биде подигнат по завршувањето на летото. Инаку, италијанското Обвинителство од Бари, Италија, посочува осум лица кои во периодот 1997-1999 година преку Подгорица, на Кипар префрлила околу 500 милиони евра, заработени од шверц на цигари. Според податоците на Обвинителството, перењето пари од шверц на цигари се вршело преку сметка во Швајцарија, преку која финансиите се упатувале во Црна Гора, а потоа на Кипар, од каде подоцна се препраќале во кнежеството Лихтенштајн. Обвинителите од Бари, Еуген Понтасуља и Џузепе Желзи, ги посочуваат Мило Ѓукановиќ, поранешен црногорски премиер; Мирослав Иванишевиќ, поранешен министер за финансии; Душанка Јекниќ; Бранко Вујошевиќ; Веселин Баровиќ; Бранислав-Брана Микуновиќ; Станко Суботиќ-Цане и Андрија Драшковиќ, за мафијашко здружување заради шверц на цигари и перење пари.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Во овој момент политичкиот триаголник, Белград-Подгорица-Скопје, врие, бидејќи се подготвува голема меѓународна еутаназија или "чистка" на неколку истакнати политичари, кои од 1990 година наваму жареле и палеле на Балканот. Имено, престолнината на Србија не само што интензивно се занимава со судбината на Косово, туку и со два клучни геостратешки феномена, кои тесно се поврзани со организираниот криминал, а тоа се апсењето на тутунскиот бос Станко Суботиќ-Цане и политичките врски на ДОС со водачите на Земунскиот клан. Истовремено, Црна Гора се подготвува да ја разреши дилемата со судбината на некогашниот премиер, Мило Ѓукановиќ, кому поради голем шверц на цигари, на крајот од летото би требало да му се суди во Италија. Меѓутоа, според пр-

Во периодот кога цветаше бизнисот на тутунската мафија на Балканот само тројца лидери беа на власт, Ѓукановиќ - Милошевиќ - Црвенковски. Тие, секој на свој начин, ја градеа, ја разградуваа или ја надоградуваа сопствената држава. Тоа значи имаа пари, имаа политичка моќ, но и силна меѓународна поддршка за да направат таква голема и перфектна структура за шверцување на цигари. Но, откако го одработија планот за геостратешките поместувања на балканските граници на Исток, сега им пречат на моќниците, кои секоја година го одржуваат форумот во Гранд Монтана, и прават нови прекројувања на Земјината топка. Битката за детронизирање на последните балкански моќници од деведесеттите години на минатиот век почна со караниците меѓу Јанез Јанша (премиер) и Јанез Дрновшек, претседател на Словенија. Таа продолжи со разглобувањето на црните бизниси на хрватскиот "воен профитер" генерал Загорац, кој ги нападна

дејќи нивниот државнички и политички сенс почувствува опасност за опстанокот на интересите на Хрватска. Според нив, информациите имале друга цел, односно заткулисаната игра се водела од западните центри на моќ. Во истиот момент, во Белград почна апсењето на "тутунската мафија" на Станко Суботиќ-Цане, кој негувал блиски врски и со луѓето на Милошевиќ, но и со лицата од сега веќе разединетата ДОС.

Овој мафијашки бос е близок и со фамилијата на Ѓукановиќ, која во деведесеттите години на минатиот век, ги држеше сите конци на шверцерски канали за цигари во Црна Гора. Поради ова, наведеното политичко патешествие би морало да заврши со "расчинувањето" на "цигарските босови" во Македонија кои, пак, мораа да "шверцуваат" цигари со амин на горе веќе спомнатата врхушка. Но, со единствена разлика што Ѓукановиќ не само што "ставаше в џеб", туку и рамномерно го полнеше буџетот на Црна Гора, така што на држа-

кон екслидерот на СДСМ. Оваа скратена верзија на балканската тутунска приказна, која ја измисли и ја напиша меѓународниот фактор, сега се надградува со нова "проповедничка мисија", која има цел да го детронизира претседателот Бранко Црвенковски. Имено, без разлика што тој сè уште има моќни меѓународни ментори, како и силни должници во земјава, сепак во реализацијата на планот учествуваат воени стратегии од Брисел и италијански и германски фактори. Прашање е на време кога во Македонија ќе почне да се одмотува клопчето, бидејќи паралелно се случуваат многу специфични нешта. Ако падне поранешниот "тутунски бос" и член на СДСМ, тогаш ќе пропеат уште дузина македонски олигарси. Во тој случај сигурно е дека мецената на македонската "тутунска мафија" ќе биде ставен на "тацна" пред меѓународните "џелати".

ЕЗИ" ЗА БАЛКАНСКИТЕ УНОБЕРАЧИ"



МИЛО ЃУКАНОВИЌ И БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ДОЛГО ВРЕМЕ ИМ ПРКОСЕА НА ШПЕКУЛАЦИЈИТЕ, НО ИТАЛИЈАНСКИТЕ "ГЛАСИНИ" ГО ФАТИЈА ЦРНОГОРСКИОТ ЛИДЕР ВО ТЕСНЕЦ

Поранешниот црногорски претседател Момир Булатовиќ, еден од најголемите критичари на политиката на Ѓукановиќ, негов некогашен најблизок сопартиец, во изјавата за Танјуг, оценил дека кога станува збор за "тутунската мафија" и за решеноста на регионалниот обвинител од Бари да обвини повеќемина, сите активности за овој случај водат кон судски епилог.

Булатовиќ, кој беше премиер на СРЈ, шверцот на цигари како "државна работа" детално го опишал во неговата книга "Правилата на молчењето". Пред извесно време, на прашањето на поранешниот италијански амбасадор за тоа дали е точно дека државата (Црна Гора) се занимава со шверц на цигари, тој одговорил потврдно: "Се разбира дека шверцуваме цигари, бидејќи нè затворивте и нè ставивте под санкции, а ќе престанеме кога нив ќе ги тргнете. Па, како поинаку да се однесуваат затворениците, освен криминално", истакнал Булатовиќ.

На прашање дали по политичкото разминување имал контакти со Ѓукановиќ, Булатовиќ прокоментирал дека такво нешто нема на дневно-политичко ниво. Истовремено тој одбива секаква помисла или понуда да сведочи или да даде било какви искази против Ѓукановиќ.

"Јас него (Ѓукановиќ) го сметам за виновен за многу други работи, но не сум од оние луѓе кои би оделе и би го 'цинкареле' пред туѓи судови", изјавил Булатовиќ додавајќи дека "тоа е под негово ниво, под достоинството, под меѓучовечките односи во Црна Гора и за црногорството".

Стипе Месиќ, претседателот на Хрватска, и Иво Санадер (премиер), кои со заедничка изјава веднаш ги демантираа информациите за депонираното злато (19,9 тони) на Девствените острови. Месиќ и Санадер јавно реагираа затоа што проценија дека овој доказ е лажен, пласиран со намера да се дестабилизира целиот хрватски државен врв, без разлика што и премиерот и претседателот постојано се напаѓаат и прават смут во јавноста. Меѓутоа, во овој случај се оградиле од шпекулацијата, би-

вата ѝ овозможи успешно да се етаблира како меѓународен правен субјективитет. За разлика од него, добрите познавачи на македонските состојби од 90-тите години укажуваат дека тутунските босови во Македонија ги делеле парите со политичките моќници кои, пак, замижувале пред црните бизниси на олигарсите но, исто така, ги заборавиле националните интереси на македонскиот народ, кој осиромашен и до толчен сигурно нема да плаче ако се раздели од нив, или тој го впери прстот

ОТВОРЕНА МЕТА

Добрите познавачи на балканските прилики потенцираат дека битката всушност почнала уште во времето на физичката и на политичката инквизиција против српскиот магнат Богољуб Карик кој, според странски извори, пред неколку години тежел 750 милиони евра. Но, тој навреме ја разоткри играта, така што со помош на руските камаради побегна во Русија, при што го собра капиталот и го пренесе во странски банки. Она што сега му се случува на Станко Суботиќ-Цане, кој тежи 650 милиони евра, всушност е продолжение на истата приказна. Имено, меѓународните фактори ги отстрануваат балканските финансиски моќници, бидејќи без пари политичарите не ќе можат да ја плаќаат својата кариера, а кога јавно се плете мрежата околу одредена персона, тогаш се знае дека таа претставува отворена "мета". Првите обиди за симнување на македонските политички моќници од деведесетте години на минатиот век веќе беа организирани од страна на бугарските тајни служби. Меѓутоа, обидот пропадна бидејќи банкарскиот магнат и дел од Обвинителството го амортизираа ударот, така што им го осуетија планот на стратезите. Сега привидно времето стои, бидејќи се чека на разгорување на ситуацијата во Црна Гора и во Србија, а откако ќе ги симнат од власта, тогаш ќе отпочне вистинска канонада од информации во Македонија. Но, гледано стратешки, овој скандал или афера најмногу ќе му пречат на македонскиот народ, бидејќи детронизирањето доаѓа во момент кога се разбиструва ситуацијата околу статусот на Косово, но и пред одржувањето на Самитот во Букурешт. Овој град нам ни буди многу лоши историски спомени, така што не треба да се радуваме дека сигурно ќе профитираме. Бизнисот кој се прави на дипломатска маса претставува најопасен инструмент за опстанокот на земјава, па македонскиот народ нема да води сметка дали некој ќе отиде во пензија или ќе замине со парите во странство. Меѓу двете сцена-



СРБИЈА Е БОМБАРДИРАНА СО ИНФОРМАЦИИ ЗА ВРСКИТЕ НА УБИЕНИОТ ПРЕМИЕР ЗОРАН ГИНГИЌ СО ЗЕМУНСКИОТ КЛАН. ФОТОГРАФИЈА КОГА ДОС БЕШЕ КОМПАКТЕН

датоци и кривичното дело поради кое се товари, се присутни на сајтот на Интерпол. Специјалниот суд во Белград го товари Суботиќ за илегална продажба на цигари од 1995 до 1997 година, со што буџетот на Србија бил оштетен за 40 милиони евра.

За бизнисменот Станко Суботиќ-Цане, осомничен за меѓународен шверц на цигари, распишана е официјална црвена интерполска меѓународна потерница. Неговата фотографија, личните по-

Во специјалниот напис "Сивата зона на политиката", објавен во еден српски медиум, пишува дека од сведочењето на Владимир Беба Поповиќ, пред Специјалниот суд во Белград, се дознаваат клучни податоци за тоа кој стои зад појавувањето на Легија, Чуме и Шиптар на белградските улици, во зградата на Собранието на Белград, каде било и седиштето на ДОС, на нивното присуство на инаугурацијата на претседателот на државата. За тоа јавно се шепотело, но поважно е тоа што никој од Претседателството на ДОС не бил запознат за договорите со нив и за нивната улога во идните случувања. Беба сведочел дека постоела измислена и лажна врска меѓу Зоран Гингиќ и наводно некое подземје - сива зона од времето кога тој бил опозиционер, особено кога станал претседател на Влада.

"Зошто ова го кажувам? Зборувам затоа што во текот на 1996/97 година, а особено во 1999 година, кога Гингиќ беше прогласен за предавник број еден на оваа држава, за човек кој го нарачал бомбардирањето на СРЈ и на Белград, кој всушност бил слуга на германската држава и кој тука имал задача да нанесе голема штета, јасно е дека тој морал да има контакти со разно-разни општествени слоеви и структури. Зошто? Па, и поради огромната одговорност која тој човек ја имал - бил претседател на најголемата опозициона или единствената опозициона партија во државата, истовремено тој бил одговорен за илјадници други луѓе, кои со месеци оделе по него и се пресметувале со полицијата, многумина изгубиле работа, ги убивале итн. Од тој период потекнуваат Зорановите контакти со одредени функционери на Милошевиќевата власт, што подоцна грдо му се импутираше. На пример, со Јовица Станишиќ имал 1-2 средби пред 5 октомври и тоа на приватни собири, или контакти со некои луѓе за кои подоцна се утврдило дека се шефови на криминални групи. Дали во тоа време Зоран знаел дека тие луѓе ѝ припаѓаат на 'сивата зона'? Секако дека знаел и секако дека се гледал со нив, за од нив да добие информации, да дознае кои се причините и елементите, кои му се закануваат не само нему лично, туку и на луѓето за кои тој чувствувал одговорност, бидејќи им бил предводник. Подготвки за избори во 2000 година, време на секојдневни убиства, никаква тајна дека тоа го прави мафијата поврзана со СДБ, никаква тајна дека тоа го прават ЈСО", Беба тешко го објаснува необјаснивото.

рија има само една полоша опција, која судбински ги врзува сите лидери на Македонија: Александар Македонски е отруен, Гоце Делчев е убиен, врз Ѓорче Петров е извршен атентат, врз Киро Глигоров е извршен неуспешен атентат, Бо-

рис Трајковски таинствено загина итн. Тоа значи дека злото ги следи сите Македонци, кои на овој или на некој друг начин, со разни марифетлуци биле во врвот на македонската политичка сцена, а завршиле трагично.



FA. ALIJA DAUTOSKI POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTN. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OSPANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT !

**EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA**



Büro Makedonija
Tel. 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788
70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33
Feuerbach www.dautoski.de

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mob. 0171 / 5 46 32 20
0172 / 7 62 20 49